

**КБ Публикум инвест АД, Скопје**

**Финансиски извештаи за периодот кој  
завршува на 31 Декември 2016 во  
согласност со МСФИ прифатени во РМ  
и**

**НАЦРТ Извештај на независниот  
ревизор**

## СОДРЖИНА

|  | Страна |
|--|--------|
| <b>ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР</b> | 1 - 2  |
| <b>ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ</b>             |        |
| Извештај за сеопфатна добивка          | 3      |
| Извештај за финансиска состојба        | 4      |
| Извештај за промени во капиталот       | 5      |
| Извештај за паричните текови           | 6      |
| Белешки кон финансиските извештаи      | 7 -33  |

## ДОДАТОЦИ

Додаток 1 - Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење

Додаток 2 - Годишна сметка

Додаток 3 - Годишен Извештај за работење

До Акционерите на  
Друштвото за управување со инвестициски фондови  
КБ Публикум инвест АД Скопје

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Друштвото за управување со инвестициски фондови КБ Публикум инвест АД Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”), кои што се состојат од Извештај за финансиска состојба на ден 31 Декември 2016 година, како и на Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за паричен тек и Извештајот за промени во капиталот за периодот кој завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

### *Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи*

Менаџментот на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, и за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама и грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на меѓупериодските финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

До Акционерите на  
Друштвото за управување со инвестициски фондови  
КБ Публикум инвест АД Скопје

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

### *Мислење на ревизорот*


Според нашето мислење, финансиските извештаи на Друштвото за управување со инвестициски фондови КБ Публикум инвест АД Скопје, ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 Декември 2016 година, како и финансиските резултати, паричните текови и промените во капиталот на Друштвото за периодот кој завршува на тој ден, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување, објавени и прифатени во Република Македонија.

### *Извештај за други правни и регулативни барања*

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2016 година.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото за управување со инвестициски фондови КБ Публикум инвест АД Скопје за годината која завршува на 31 декември 2016 година.

Скопје, 18 Јануари 2017 година

  
Звонко Кировски  
Овластен ревизор



  
Драган Димитров  
Управител

## ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА

За годината која завршува на 31 Декември 2016 година

Во илјади денари

|  | Белеш-<br>ка | 2016          | 2015          |
|--|--------------|---------------|---------------|
| Приходи од камати, нето  |              | 439           | 252           |
| <b>Вкупно приходи од камати, нето</b>  | <b>4</b>     | <b>439</b>    | <b>252</b>    |
| Приходи од провизии и надомести  |              | 21.282        | 18.522        |
| Расходи од провизии и надомести  |              | (93)          | (98)          |
| <b>Приходи од провизии и надомести, нето</b>                                   | <b>5</b>     | <b>21.189</b> | <b>18.424</b> |
| Приходи од хартии од вредност кои се чуваат за тргување                        |              | 371           | 558           |
| Расходи од хартии од вредност кои се чуваат за тргување                        |              | (155)         | (69)          |
| <b>Приходи/(расходи) од хартии од вредност кои се чуваат за тргување, нето</b> | <b>6</b>     | <b>216</b>    | <b>489</b>    |
| Приходи од донации   | 14           | 3             | 3             |
| Курсни разлики, нето   |              | (2)           | (1)           |
| Трошоци за вработените   | 7            | (5.760)       | (5.386)       |
| Трошоци за оперативен наем   |              | (1.173)       | (1.174)       |
| Амортизација и депрецијација   | 13,14        | (118)         | (61)          |
| Останати трошоци   | 8            | (1.363)       | (1.368)       |
| <b>ДОБИВКА/(ЗАГУБА) ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b>                                       |              | <b>13.431</b> | <b>11.178</b> |
| Данок на добивка   | 9            | (1.344)       | (1.113)       |
| <b>ДОБИВКА/(ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДОТ</b>  |              | <b>12.087</b> | <b>10.065</b> |

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на Одборот на Директори на Друштвото на 17 Јануари 2017 година и се потпишани во негово име од страна на:

  
Г-дин Горан Марковски  
Главен Извршен Директор



## ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

За годината која завршува на 31 Декември 2016 година

Во илјади денари

|  | Белешки | 31 Декември<br>2016 | 31 Декември<br>2015 |
|--|---------|---------------------|---------------------|
| <b>СРЕДСТВА</b>                              |         |                     |                     |
| Пари и парични еквиваленти                   | 10      | 43                  | 16                  |
| Хартии од вредност кои се чуваат за тргување | 11      | 3.607               | 2.277               |
| Вложување во депозити                        | 12      | 27.750              | 18.200              |
| Нематеријални средства                       | 13      | 325                 | 270                 |
| Недвижности и опрема                         | 14      | 178                 | 146                 |
| Останати побарувања                          | 15      | 2.329               | 1.735               |
| <b>ВКУПНИ СРЕДСТВА</b>                       |         | <b>34.232</b>       | <b>22.644</b>       |
| <b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>                     |         |                     |                     |
| <b>Обврски</b>                               |         |                     |                     |
| Обврски кон добавувачи и останати обврски    | 16      | 511                 | 1.010               |
| <b>Вкупно обврски</b>                        |         | <b>511</b>          | <b>1.010</b>        |
| <b>Капитал</b>                               |         |                     |                     |
| Акционерски капитал                          | 17      | 42.895              | 42.895              |
| Акумулирана добивка (загуба)                 |         | (9.174)             | (21.261)            |
| <b>Вкупно капитал</b>                        |         | <b>33.721</b>       | <b>21.634</b>       |
| <b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>              |         | <b>34.232</b>       | <b>22.644</b>       |

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ

За годината која завршува на 31 Декември 2016 година

Во илјади денари

|                               | Акционерски капитал | Акумулирана добивка / (загуба) | ВКУПНО        |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Состојба на 01.01.2015</b> | <b>42.895</b>       | <b>(31.326)</b>                | <b>11.569</b> |
| Добивка (загуба) за периодот  | -                   | 10.065                         | <b>10.065</b> |
| Останата сеопфатна добивка    | -                   | -                              | -             |
| <b>Состојба на 31.12.2015</b> | <b>42.895</b>       | <b>(21.261)</b>                | <b>21.634</b> |
| Добивка (загуба) за периодот  | -                   | 12.087                         | <b>12.087</b> |
| Останата сеопфатна добивка    | -                   | -                              | -             |
| <b>Состојба на 31.12.2016</b> | <b>42.895</b>       | <b>(9.174)</b>                 | <b>33.721</b> |

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ

За годината која завршува на 31 Декември 2016 година

Во илјади денари

|  | 31<br>Декември<br>2016 | 31<br>Декември<br>2015 |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ</b>                   |                        |                        |
| Добивка/(загуба) пред оданочување                                | 13.431                 | 11.178                 |
| <i>Усогласувања на добивката:</i>                                |                        |                        |
| Амортизација   | 118                    | 61                     |
| (Приходи) од амортизација на донации                             | (3)                    | (3)                    |
| (Приходи) од дивиденди   | (50)                   | (101)                  |
| (Приходи) од камати, нето  | (439)                  | (252)                  |
| (Приходи)/расходи од тргување, нето                              | (166)                  | (389)                  |
| <b>Добивка/(Загуба) пред промените во обртниот капитал</b>       | <b>12.891</b>          | <b>10.494</b>          |
| <b>Промени во оперативните средства и обврски:</b>               |                        |                        |
| <i>Зголемување/(намалување) на тековните средства и обврски:</i> |                        |                        |
| Останати побарувања  | (545)                  | (353)                  |
| Останати обврски   | (496)                  | 664                    |
| Добивка по промените во обртниот капитал                         | 11.850                 | 10.805                 |
| Платен данок на добивка  | (1.344)                | (328)                  |
| Приливи по камати  | 439                    | 252                    |
| <b>Нето паричен тек од оперативни активности</b>                 | <b>10.945</b>          | <b>10.729</b>          |
| <b>ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ</b>                 |                        |                        |
| Набавка/(продажба) на недвижности и опрема                       | (84)                   | (173)                  |
| Набавка на нематеријални средства                                | (121)                  | (273)                  |
| Пласмани во банки, нето  | (9.550)                | (10.000)               |
| Хартии од вредност кои се чуваат за тргување, нето               | (1.163)                | (313)                  |
| <b>Нето паричен тек од инвестициони активности</b>               | <b>(10.918)</b>        | <b>(10.759)</b>        |
| <b>ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>                   |                        |                        |
| Долгорочни финансиски обврски                                    | -                      | -                      |
| Исплатени дивиденди  | -                      | -                      |
| <b>Нето паричен тек од финансиски активности</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| Нето зголемување/(намалување) на паричните средства              | 27                     | (30)                   |
| Пари и парични средства на почетокот на годината                 | 16                     | 46                     |
| <b>Пари и парични средства, крај на годината</b>                 | <b>43</b>              | <b>16</b>              |

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

За периодот кој завршува на 31 Декември 2016 година

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**БЕЛЕШКА 1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ НА ДРУШТВОТО**

КБ Публикум инвест АД Скопје, Друштво за управување со инвестициски фондови, (во понатамошниот текст Друштвото) е регистрирано во Трговскиот регистар на 15 јануари 2009 година под деловен број 6443532.

Друштвото има добиено одобрение за работа од страна на Комисија за хартии од вредност на Република Македонија на 19.12.2008 година, под број 07-3453/11, во согласност со Законот за инвестициони фондови (Сл.весник на РМ бр.12/2009, 67/2010 и 24/2011).

Висината на основачкиот капитал на Друштвото изнесува 700.000 ЕУР, односно во денарска противвредност од 42.895 илјади денари. Основачи на Друштвото се: Комерцијална банка, која е доминантен сопственик со учество од 64,29%, Publikum Holding DOO Ljubljana - 14,14%, Pom-Invest DD Maribor - 14,14% и Forlex S.R.L. - 7,43% од акционерскиот капитал на Друштвото.

Седиштето на Друштвото е лоцирано во Скопје на ул. "Св. Кирил и Методиј" бр.50, Скопје, Република Македонија.

Депозитна банка на Друштвото е Комерцијална банка АД Скопје.

Предмет на работење на Друштвото е основање и управување со отворени инвестициски фондови врз основа на издадено одобрение од Комисијата за хартии од вредност. Друштвото врши работи во свое име, а за сметка на сопствениците на удели во отворените инвестициски фондови, согласно закон.

Деловните активности на управување со инвестициски фондови кои ги врши Друштвото за управување опфаќаат:

- 1) управување со имотот на инвестицискиот фонд;
- 2) рекламирање на инвестициските фондови и продажба на удели во отворените инвестициски фондови;
- 3) административни работи кои се однесуваат на:
  - водење на деловни книги и сметки и изготвување на финансиски извештаи;
  - воспоставување и одржување на односи со вложувачите;
  - утврдување на вредноста на имотот на инвестицискиот фонд и пресметка на цената на уделот;
  - усогласување на работењето на Друштвото за управување со законите и други прописи;
  - објавувања и известувања на акционерите и сопствениците на удели;
  - распределба на добивката на инвестицискиот фонд;
  - издавање и откуп на удели во отворените инвестициски фондови и
  - водење регистар на сопствениците на удели, односно акционерите.

На 31 Декември 2016 година Друштвото управува со три отворени инвестициски фонда:

- Отворен инвестициски фонд КБ Публикум - Балансиран, основан на 22.06.2009,
- Отворен инвестициски фонд КБ Публикум - Обврзници, основан на 25.03.2011,
- Отворен инвестициски фонд КБ Публикум - Паричен, основан на 18.05.2011.

Фондовите не се правни лица и не извршуваат посебни активности. Друштвото во согласност со законските норми управува со фондовите.

Имотот на инвестиционите фондови е одвоен од имот на Друштвото и за него Друштвото води одвоена евиденција за секој фонд поединечно. Во случај на престанок на Друштвото за управување со инвестициски фондови, со средствата и правата што им припаѓаат на инвестициските фондови располагаат инвеститорите преку депозитната банка.

На 31 декември 2016 година Друштвото има 5 вработени (31 декември 2015: 5 вработени).

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

За периодот кој завршува на 31 Декември 2016 година

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**БЕЛЕШКА 2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ****2.1. Основа за изготвување**

Приложените финансиски извештаи се изготвени за периодот што завршува на 31 Декември 2016 година и се прикажани во илјади македонски денари (МКД), која е функционална валута на Друштвото. Приложените финансиски извештаи се изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 Јануари 2010 година, вклучувајќи ги Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Интерпретациите издадени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) и Комитетот за толкување на Меѓународни стандарди за финансиско известување (КТМСФИ), последователно.

Овие финансиски извештаи се одобрени од Одборот на Директори на Друштвото на 17 Јануари 2017 година.

Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани во Белешка 2. Сметководствените политики применети во овие финансиски извештаи се конзистентни со политиките применувани за годишните финансиски извештаи за фискалната 2015 година.

Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Друштвото. Деловите кои вклучуваат повисок степен на расудување и комплексност, или пак делови каде што претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи што се обелоденети во Белешка 2.3.

**2.2. Претпоставка за континуитет**

Придружните финансиски извештаи се подготвени според претпоставката дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

**2.3. Користење на проценки**

При подготвувањето на овие финансиски извештаи, Раководството на Друштвото користи бројни проценки и разумни претпоставки кои имаат ефект на презентираниите вредности на средствата и обврските, како и обелоденување на потенцијалните побарувања и обврски на датумот на подготовка на финансиските извештаи како и на приходите и расходите во текот на периодот на известување.

Овие проценки и претпоставки се базирани на информациите расположливи на датумот на подготовка на финансиските извештаи и идните фактички резултати би можеле да се разликуваат од овие проценки.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на оштетувањето на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

За периодот кој завршува на 31 Декември 2016 година

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**БЕЛЕШКА 2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)****2.4. Споредливи износи**

Споредливите износи ги претставуваат финансиските извештаи за периодот кој завршува 31 Декември 2015.

**2.5. Признавање на приходите и трошоците**

Приходите се искажани според објективната вредност на побарувањата. Приходот е искажан во моментот на настанување на побарувањата/транзакциите. Расходите се искажуваат врз пресметковна основа. Трошокот настанат при набавки на материјални добра, услуги или за разни други издатоци се признава како расход во моментот на неговото настанување, во висина на ефективниот износ.

*Приходи*

- Приходи од надоместоци (провизии) за управување со инвестициските фондови.

Приходите од управувачки, влезен и излезен надомест од фондовите се искажуваат во моментот на нивното настанување, преку Извештајот за сеопфатна добивка.

- Приходи / трошоци од камати.

Приходите од камати од орочени краткорочни депозити се искажуваат во моментот на нивното настанување преку Извештајот за сеопфатна добивка.

Приходот од камата и расходот за камата се признава во добивката или загубата според методот на ефективна камата. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања и приливи во текот на очекуваниот век на финансиското средство или обврска (или каде што е соодветно, пократок период) на сегашната вредност на финансиското средство или обврска. При пресметката на ефективната каматна стапка, Друштвото ги проценува идните парични текови земајќи ги во предвид сите договорни услови на финансискиот инструмент, но не и идните загуби поради оштетување.

Пресметката на ефективната каматна стапка ги вклучува сите надоместоци платени или примени кои се составен дел на ефективната каматна стапка. Транзакциските трошоци вклучуваат инкрементални трошоци кои директно можат да се припишат на стекнувањето или издавањето на финансиското средство или обврска.

Приходите и расходите од камати прикажани во Извештајот за сеопфатна добивка вклучуваат камати од финансиски средства и обврски мерени по амортизирана набавна вредност со користење на методот на ефективна камата.

- Приходи од курсни разлики.

Приходите од курсни разлики од работењето со поврзани и неповрзани субјекти се искажуваат во моментот на нивното настанување преку Извештајот за сеопфатна добивка.

- Приходи од капитални добивки.

Приходите од нереализирани и реализирани капитални добивки од хартиите од вредност во портфолиото на Друштвото се искажуваат во моментот на нивното настанување преку Извештајот за сеопфатна добивка.

- Приходи од дивиденди.

Приходите од дивиденди се признаваат кога ќе биде утврдено правото да се прими плаќањето. Дивидендите се прикажани како дел од нето приходите од хартиите од вредност кои се чуваат за тргување или како останати приходи од дејноста во зависност од соодветната класификација на инструментот.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

За периодот кој завршува на 31 Декември 2016 година

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**БЕЛЕШКА 2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)****2.5. Признавање на приходите и трошоците (Продолжува)***Трошоци*

- Материјални и останати трошоци.

Материјалните и останатите трошоци се признаваат како расход во моментот на нивното настанување во висина на ефективните износи.

- Оперативен закуп.

Трошоците поврзани со закуп на деловни простории се признаваат како расход тековно за периодот за кој се однесуваат преку Извештајот за сеопфатна добивка, во согласност со важечкиот Договор за закуп.

- Одржување и поправки.

Трошоците за одржување и поправки на опрема се признаваат како расход во моментот на нивното настанување преку Извештајот за сеопфатна добивка во висина на ефективниот износ.

- Трошоци на позајмување (камати).

Трошоците на позајмување (камати) се евидентираат како расходи во моментот на нивното настанување, преку Извештајот за сеопфатна добивка.

- Амортизација и депрецијација.

Амортизацијата на нематеријалните и депрецијацијата на материјалните средства се пресметува пропорционално, во текот на целиот проценет век.

- Надоместоци на вработените.

Во согласност со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Друштвото исплатува плата, данок и придонеси за социјално осигурување. Овие обврски се искажуваат како расход во моментот на нивното настанување. На вработените им се исплатуваат сите надоместоци кои им следуваат согласно со Закон и Колективен договор.

- Вредносно усогласување на хартии од вредност.

Трошоците од нереализирани и реализирани капитални загуби од хартиите од вредност во портфолиото на Друштвото се искажуваат како расход во моментот на нивното настанување преку Извештајот за сеопфатна добивка.

**2.6. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните / негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула**

Ставките во Извештајот за финансиска состојба и Извештајот за сеопфатна добивка искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Друштвото.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба.

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход / расход во Извештајот за сеопфатна добивка.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

За периодот кој завршува на 31 Декември 2016 година

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**БЕЛЕШКА 2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)****2.7. Пари и парични средства**

Парите и паричните средства се состојат од средствата на жиро сметки, благајната и останатите високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

**2.8. Финансиски средства**

Друштвото ги класифицира финансиските средства во следниве категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки или загуби, кредити и побарувања, финансиски средства расположливи за продажба и финансиски средства кои се чуваат до достасување. Раководството на Друштвото ја одредува класификацијата на финансиските средства при нивното почетно признавање.

*Финансиски средства по објективна вредност преку добивки или загуби*

Оваа категорија на финансиски средства се состои од хартии од вредност кои се чуваат за тргување и хартии од вредност според објективна вредност преку добивки или загуби определени како такви при почетното признавање. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел генерирање на добивка од краткорочни флукуации во цената или доколку е вклучено во портфолиото за кое постои краткорочен фактички облик на остварување добивка.

*Кредити и побарувања*

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие ги вклучуваат сите побарувања кои произлегуваат од трансакциите со коминтенти и банки и се признаваат при исплатата на готовина.

*Финансиски средства расположливи за продажба*

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативни средства, кои се класифицирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Финансиски средства расположливи за продажба се оние наменети за чување на неодреден временски период, кои може да се продадат доколку се појави потреба за ликвидност или промени во каматните стапки, девизните курсеви или цените на акциите.

*Финансиски средства кои се чуваат до доспевање*

Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се не-деривативни финансиски средства со фиксни или утврдливи плаќања, фиксни датуми на доспевање за наплата и за кои, Раководството на Друштвото има позитивна намера и способност да ги чува до нивното доспевање. Доколку Друштвото продаде значаен износ на финансиските средства кои се чуваат до доспевање пред нивното доспевање, целата категорија на овие средства се рекласифицира во финансиските средства расположливи за продажба.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

За периодот кој завршува на 31 Декември 2016 година

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**БЕЛЕШКА 2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)****2.8. Финансиски средства (Продолжува)***Почетно признавање на финансиските средства*

Финансиските средства се признаваат на датумот на порамнување - датум кога Друштвото се обврзува да го купи или продаде средството.

Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакциите. Средствата по објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во добивки или загуби за периодот.

*Последователно евидентирање на финансиските средства*

Средствата по објективна вредност преку добивки или загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност врз основа на нивната пазарна цена. Кредитите и побарувањата се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата. Финансиските средства расположливи за продажба се последователно признаени по нивната објективна вредност.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки или загуби се вклучуваат во добивки или загуби во периодот кога се појавуваат. Каматата, ако е остварена за време на располагањето со овие средства, се евидентира како приход од камата.

Добивките и загубите кои се јавуваат од промени во објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во останата сеопфатна добивка, се до моментот на престанок на признавањето или во случај на нивно оштетување, при што акумулираните добивки или загуби, претходно признаени во сеопфатната добивка, се признаваат во тековните добивки или загуби. Каматата пресметана користејќи ја методата на ефективна каматна стапка, како и позитивните и негативните курсни разлики на монетарните средства класифицирани како расположливи за продажба се признаваат во добивки или загуби за периодот. Дивидендите на хартиите од вредност расположливи за продажба се признаваат во добивки или загуби во периодот кога ќе се обезбеди правото за примање на исплатата.

Објективните вредности на котирани вложувања на активни берзи се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотирани хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка.

*Депризнавање*

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

За периодот кој завршува на 31 Декември 2016 година

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**БЕЛЕШКА 2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)****2.9. Оштетување на финансиски средства***Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност*

На секој датум на Извештајот за финансиската состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата и дека тој настан или настани влијаат на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основ на кредитот) дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Побарувањата со краткорочно доспевање не се дисконтираат.

Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки или загуби.

*Средства евидентирани по објективна вредност*

На секој датум на Извештајот за финансиската состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува објективен доказ при утврдувањето на можноста од оштетување. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност се признава во тековните добивки или загуби. Доколку, во последователен период, објективната вредност на должнички инструмент класифициран како расположлив за продажба се зголеми, а зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се јавува по признавањето на загубата поради оштетување во тековните добивки или загуби, загубата поради оштетување се анулира преку добивки или загуби.

**2.10. Недвижности, постројки и опрема**

Недвижностите и опремата се прикажани по набавни цени намалени за акумулираната амортизација. Со состојба на 31 Декември 2016 материјалните средства на Друштвото се состојат од опрема и канцелариски мебел.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и / или рабати ја намалуваат фактурната вредност на средството. Набавната вредност на постројките и опремата произведени/ изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е компетиран процесот на изградбата или развојот. Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните добивки од продажбата на недвижностите и опремата се искажуваат како “Останати приходи” додека сите загуби што настануваат од оттуѓувањето на недвижностите и опремата се искажани како “Останати трошоци од работењето”.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

За периодот кој завршува на 31 Декември 2016 година

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**БЕЛЕШКА 2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)****2.10. Недвижности, постројки и опрема (Продолжува)**

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци.

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година, и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на амортизација е сменета како резултат на променетото движење.

**2.11. Нематеријални средства**

Нематеријалните средства се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Со состојба на 31 Декември 2016 нематеријалните средства на Друштвото се состојат од компјутерски софтвер.

Трошоците поврзани со одржувањето на средствата се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

**2.12. Амортизација**

Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се пресметува пропорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Друштвото. Компетентните оддели во Друштвото периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата. Пропишаните годишни стапки на амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Канцелариски мебел             | 20%       |
| Компјутерска и останата опрема | 20% - 25% |
| Софтвер                        | 20%       |

Амортизацијата на недвижности и опрема и нематеријални средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

**2.13. Оштетување на нефинансиските средства**

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот од секоја година Раководството на Друштвото ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Друштвото како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се оштетени, се пресметува надоместливата вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од оштетување.



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

За периодот кој завршува на 31 Декември 2016 година

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**БЕЛЕШКА 2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)****2.13. Оштетување на нефинансиските средства (Продолжува)**

Доколку надоместливата вредност на средството е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 “Оштетувања на средствата”.

Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој датум на известување за да се утврдат можните надоместувања на оштетувањето.

**2.14. Наеми / Лизинг****(а) Оперативен наем**

Наемот каде што Друштвото не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен наем.

Приходите поврзани со оперативниот наем се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

Оперативниот наем се однесува на изнајмување на деловни простории, магацини и други трошоци за закупнина. Гореспоменатите трошоци се искажани во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот кога таквите трошоци настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен наем.

**(б) Финансиски наем**

Наемот се класифицира како финансиски кога со условите на закупот се пренесуваат сите значајни ризици и награди од сопственоста на наемопримателот. Сите други договори за закуп се класифицирани како оперативни наеми.

*Друштвото како наемопримател*

Средства кои се чуваат под финансиски наеми се признаваат како средства на Друштвото по нивната објективна вредност на почетокот на лизингот или ако пониска, според сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Соодветната обврска на закуподвателот е вклучена во извештајот за финансиска состојба како обврска за финансиски лизинг. Плаќањата за наемот се распределуваат меѓу финансиските трошоци и намалувањето на обврската за лизинг со цел да се постигне постојана каматната стапка на останатата обврска. Финансиските трошоци се на товар на добивката или загубата, освен ако тие не се директно поврзани со квалификуваните средства, во кој случај тие се капитализирани во согласност со општата политика на компанијата на трошоците за позајмување.

Плаќањата за наемот се анализираат меѓу капитални и каматни компоненти, така што каматниот елемент на исплатата е на товар на профитот или загубата во текот на периодот на наемот и претставува постојан дел од останатото салдо после капиталните исплати. Капиталниот дел го намалува износот кој се должи на закуподавателот.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

За периодот кој завршува на 31 Декември 2016 година

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**БЕЛЕШКА 2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)****2.15. Обврски кон добавувачи и други обврски**

Обврските спрема добавувачите и другите обврски се прикажуваат според нивната номинална вредност.

Оперативните обврски кон добавувачи се мерат според вредноста на примените средства и услуги. Останатите обврски се искажуваат во вредност наведена во соодветната сметководствена исправа.

**2.16. Капитал***Обични акции*

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадени и уплатени акции. Обичните акции се класифицирани како капитал.

*Трошоци за издавање на акции*

Трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

**2.17. Надоместоци на вработени****(а) Даноци и придонеси на вработените за социјално осигурување**

Во согласност со законските прописи во Република Македонија, Друштвото е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигурување. Овие обврски опфаќаат плаќања на надоместоци во име на вработените од страна на работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки. Друштвото исто така е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови. Друштвото нема законска обврска за плаќање на дополнителни придонеси на Фондот за пезиско и инвалидско осигурување на Македонија при пензионирањето. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување.

Друштвото нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

Друштвото не оперира со пензиски планови или планови за надоместоци при пензионирање, така што нема дополнителни обврски за пензии. Друштвото не е обврзано да обезбеди дополнителни надоместоци за тековните или претходните вработени.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

За периодот кој завршува на 31 Декември 2016 година

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**БЕЛЕШКА 2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)****2.18. Данок на добивка***Тековен данок на добивка*

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Македонија. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава претставува добивката за годината зголемена за даночно непризнатите трошоци и помалку искажани приходи согласно одредбите во Законот за данок на добивка, намалена за даночните ослободувања.

*Одложени даноци*

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива и се прикажани со користење на метода на обврски за сите времени разлики. Одложените даночни обврски се признаваат за сите одбитни времени разлики земајќи во предвид дека веројатноста оданочивата добивка ќе биде искористена наспроти одбитните времени разлики. Во финансиските извештаи, нема времени оданочиви разлики.

**2.19. Резервирања и неизвесни обврски**

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на Извештајот за финансиската состојба и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската. Резервирање не се признава за идни оперативни загуби.

Неизвесните обврски не се евидентирани во финансиските извештаи. Тие се обелоденуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи.

Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на датумот на Извештајот за финансиска состојба и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

**2.20. Обелоденувања за поврзани страни**

За целите на овие финансиски извештаи поврзани субјекти се оние кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24 “Обелоденувања за поврзани субјекти”.

Односите помеѓу Друштвото и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на Извештајот за финансиска состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон финансиските извештаи (Белешка 18).

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

За периодот кој завршува на 31 Декември 2016 година

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**БЕЛЕШКА 2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)****2.21. Настани по датумот на известување**

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

**3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ**

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности Друштвото е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), оперативен ризик, ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Политиките на Друштвото за управување со ризици имаат за цел да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да воспостават соодветни лимити и контрола на ризиците, како и да ги следат ризиците и придржувањето кон лимитите преку веродостојни и современи информатички системи. Друштвото редовно врши испитување на политиките и воспоставените системи за управување со ризикот согласно со пазарните промени, промените во продуктите и најдобрата пракса.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

**3.1. Пазарен ризик**

Друштвото е изложено на пазарни ризици. Пазарните ризици произлегуваат од отворената позиција на Друштвото на ефектот од флукуацијата на пазарните каматни стапки, промена на цената на хартиите од вредност како и од ефектот од флукуацијата на курсевите на странските валути. Раководството на Друштвото утврдува прифатливи лимити на ризик, кои се базираат на нивно секојдневно следење.

Друштвото ги проценува пазарните ризици и максималните загуби кои можат да се очекуваат, а кои се базираат на претпоставки за различни промени на пазарните услови.

*Изложеност на пазарни ризици - портфолио за тргување*

Друштвото во управувањето со портфолиото за тргување се потпира на принципот на диверзификација на хартиите од вредност по видови на имот (сопственички и должнички хартии од вредност), сектори, дејности, валути и рочност. Вложувањето на средствата се врши во различни хартии од вредност кои имаат за цел да ја максимизираат добивката за дадено ниво на ризик. Во делот на должничките хартии од вредност Друштвото настојува да го намали ризикот од промена на каматните стапки преку намалување на времетраењето (рокот на доспевање) на должничките хартии од вредност. Времетраењето представува чувствителност на цените на должничките хартии од вредност во однос на промените на каматните стапки. Колку што е помало времетраењето, толку е помала чувствителноста на пазарните цени на хартиите од вредност на промените во каматните стапки.

Со состојба на 31 Декември 2016 година Друштвото има вложување во акции на Топлификација АД Скопје, Макпетрол АД и МакедонијаТурист АД како и вложувањето во удели во паричен инвестициски фонд, како најконзервативен облик на вложување во инвестициски фондови. Во наредниот период со зголемување на расположливите средства кои би се генерирале од добивките од редовно работење, вложувањето на средствата ќе се врши во различни хартии од вредност кои имаат за цел да ја максимизираат добивката за дадено ниво на ризик.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

За периодот кој завршува на 31 Декември 2016 година

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)****(a) Ризик од курсни разлики**

Друштвото е вклучено во трансакции во странска валута, како резултат на продажби и набавки на странски пазари, поради што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за намалување на овој вид на ризик заради тоа што во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за оваа намена. Иако Друштвото е изложено на ризик поради промена на курсот на странските валути, таа изложеност е ограничена поради големината и обемот на трансакциите како и фактот дека најголем дел од нив се во евра чиј валутен курс се смета за релативно стабилен.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута во денари на 31 Декември 2016 и 2015 се дадени во следниов преглед:

|     | 31 Декември<br>2016 | Во денари<br>31 Декември<br>2015 |
|-----|---------------------|----------------------------------|
| ЕУР | 61,4812             | 61,5947                          |

Следните табели ја сумираат нето девизната позиција на монетарните средства и обврски на Друштвото на 31 декември 2016 и 2015 година (во илјади денари).

|  | ЕУР         | УСД | Други<br>валути | Денари        | Вкупно        |
|--|-------------|-----|-----------------|---------------|---------------|
| <b>31 Декември 2015 година</b>               |             |     |                 |               |               |
| <b>Средства</b>                              |             |     |                 |               |               |
| Парични средства и парични еквиваленти       | -           | -   | -               | 16            | 16            |
| Хартии од вредност кои се чуваат за тргување | -           | -   | -               | 2.277         | 2.277         |
| Вложување во депозити                        | -           | -   | -               | 18.200        | 18.200        |
| Останати побарувања                          | -           | -   | -               | 1.718         | 1.718         |
|  | -           | -   | -               | 22.211        | 22.211        |
| <b>Обврски</b>                               |             |     |                 |               |               |
| Обврски кон добавувачи и Останати обврски    | 37          | -   | -               | 51            | 88            |
|  | 37          | -   | -               | 51            | 88            |
| <b>Нето девизна позиција</b>                 | <b>(37)</b> | -   | -               | <b>22.160</b> | <b>22.123</b> |
| <b>31 Декември 2016 година</b>               |             |     |                 |               |               |
| <b>Средства</b>                              |             |     |                 |               |               |
| Парични средства и парични еквиваленти       | -           | -   | -               | 43            | 43            |
| Хартии од вредност кои се чуваат за тргување | -           | -   | -               | 3.607         | 3.607         |
| Вложување во депозити                        | -           | -   | -               | 27.750        | 27.750        |
| Останати побарувања                          | -           | -   | -               | 2.239         | 2.239         |
|  | -           | -   | -               | 33.639        | 33.639        |
| <b>Обврски</b>                               |             |     |                 |               |               |
| Обврски кон добавувачи и Останати обврски    | 37          | -   | -               | 474           | 511           |
|  | 37          | -   | -               | 474           | 511           |
| <b>Нето девизна позиција</b>                 | <b>(37)</b> | -   | -               | <b>33.165</b> | <b>33.128</b> |

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 31 Декември 2016 година

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

## 3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)

## (б) Каматен ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени во каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови. На 31 Декември 2016 и 2015 година каматоносната актива на Друштвото се состои од депозити со променлива каматна стапка.

Табелата подолу ја сумаризира изложеноста на Друштвото на каматните ризици. Таа ги вклучува финансиските инструменти на Друштвото по нивната сегашна вредност, категоризирани според пораниот период помеѓу датумот на преоценка или датумот на доспевање (во илјади денари).

|  | Променлива                |                      |                    |                   |               |               |             | Вкупно        |
|--|---------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|  | Помал-<br>ку од 1<br>мес. | Од 1<br>до 3<br>мес. | од 3 до<br>12 мес. | Од 1 до<br>5 год. | Над 5<br>год. | Без<br>Камата | Фикс-<br>на |               |
| <b>31 Декември 2015</b>                      |                           |                      |                    |                   |               |               |             |               |
| <b>година</b>                                |                           |                      |                    |                   |               |               |             |               |
| <b>Средства</b>                              |                           |                      |                    |                   |               |               |             |               |
| Парични средства и парични еквиваленти       | -                         | -                    | -                  | -                 | -             | 11            | 5           | 16            |
| Хартии од вредност кои се чуваат за тргување | -                         | -                    | -                  | -                 | -             | 2.277         | -           | 2.277         |
| Вложување во депозити                        | 1.000                     | 6.600                | 10.600             | -                 | -             | -             | -           | 18.200        |
| Останати побарувања                          | -                         | -                    | -                  | -                 | -             | 1.718         | -           | 1.718         |
|  | <b>1.000</b>              | <b>6.600</b>         | <b>10.600</b>      | -                 | -             | <b>4.006</b>  | <b>5</b>    | <b>22.211</b> |
| <b>Обврски</b>                               |                           |                      |                    |                   |               |               |             |               |
| Обврски кон добавувачи и останати обврски    | -                         | -                    | -                  | -                 | -             | 88            | -           | 88            |
|  | -                         | -                    | -                  | -                 | -             | <b>88</b>     | -           | <b>88</b>     |
| <b>Нето каматен ризик</b>                    | <b>1.000</b>              | <b>6.600</b>         | <b>10.600</b>      | -                 | -             | <b>3.918</b>  | <b>5</b>    | <b>22.123</b> |
| <b>31 Декември 2016</b>                      |                           |                      |                    |                   |               |               |             |               |
| <b>година</b>                                |                           |                      |                    |                   |               |               |             |               |
| <b>Средства</b>                              |                           |                      |                    |                   |               |               |             |               |
| Парични средства и парични еквиваленти       | -                         | -                    | -                  | -                 | -             | 43            | -           | 43            |
| Хартии од вредност кои се чуваат за тргување | -                         | -                    | -                  | -                 | -             | 3.607         | -           | 3.607         |
| Вложување во депозити                        | 1.650                     | 7.600                | 3.900              | 14.600            | -             | -             | -           | 27.750        |
| Останати побарувања                          | -                         | -                    | -                  | -                 | -             | 2.239         | -           | 2.239         |
|  | <b>1.650</b>              | <b>7.600</b>         | <b>3.900</b>       | <b>14.600</b>     | -             | <b>5.889</b>  | -           | <b>33.639</b> |
| <b>Обврски</b>                               |                           |                      |                    |                   |               |               |             |               |
| Обврски кон добавувачи и останати обврски    | -                         | -                    | -                  | -                 | -             | 511           | -           | 511           |
|  | -                         | -                    | -                  | -                 | -             | <b>511</b>    | -           | <b>511</b>    |
| <b>Нето каматен ризик</b>                    | <b>1.650</b>              | <b>7.600</b>         | <b>3.900</b>       | <b>14.600</b>     | -             | <b>5.378</b>  | -           | <b>33.128</b> |

## (в) Ценовен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останати инструменти чија вредност произлегува од конкретни вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

За периодот кој завршува на 31 Декември 2016 година

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)****(в) Ценовен ризик (продолжува)**

Друштвото е изложено на ризик од промена на цените на вложувањата во хартии од вредност и истиот е надвор од контрола на Друштвото и како мерка за управување на овој ризик е диверзификација на хартиите од вредност по видови на имот.

**3.2. Оперативен ризик**

Оперативен ризик е ризикот од директна или индиректна загуба која произлегува од голем број различни причини поврзани со процесите на Друштвото, вработените, технологијата и инфраструктурата и од надворешни фактори различни од кредитни, пазарни ризици и ризици на ликвидност, како што се оние кои произлегуваат од барањата на законската регулатива и општо прифатените стандарди за корпоративно однесување. Оперативните ризици произлегуваат од сите операции на Друштвото.

Примарната одговорност за развој и имплементација на контроли кои се однесуваат на оперативниот ризик е на Раководство на Друштвото. Оваа одговорност е поддржана со развојот на стандарди на Друштвото за управување со оперативен ризик во следниве области:

- барања за соодветна поделба на задачи, вклучувајќи и независна авторизација на трансакциите;
- барања за порамнување и мониторинг на трансакциите;
- усогласување со регулативата и други законски барања;
- документирано контроли и процедури;
- обука и професионално усовршување;
- етички и деловни стандарди;
- процедури за спречување на конфликт на интереси помеѓу Друштвото, фондовите со кои управува и вработените;
- намалување на ризикот, вклучувајќи осигурување онаму каде ова е ефективно.

**3.3. Ликвидносен ризик**

Друштвото е изложено на дневни повлекувања на средства од своите расположливи готовински ресурси на тековните сметки, доспеаните депозити, како и останати повлекувања.

Друштвото ги вложува средствата во депозити и хартии од вредност. Вложените средства во депозити во зависност од ликвидносните потреби може да се повлечат во секој момент и на тој начин Друштвото да ја спречи појавата на ликвидносни проблеми во работењето. Исто така, Друштвото вложува во високо ликвидни хартии од вредност за кои континуирано постои побарувачка на пазарот на капитал. Поради тоа, вложените средства во хартии од вредност во краток временски интервал можат да се конвертираат во ликвидносни средства.

Сите финансиски обврски на Друштвото доспеваат во рок пократок од шест месеци од датумот на известување.

Друштвото ги менаџира своите средства и обврски на таков начин што може да ги исполни сите свои доспеани обврски во секое време.

Друштвото има доволни и ликвидни средства (пари и парични еквиваленти) за да ги исполни сите свои обврски во дадените рокови.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

За периодот кој завршува на 31 Декември 2016 година

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)****3.4. Кредитен ризик**

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни клиенти, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Друштвото управува со кредитниот ризик на тој начин што слободните парични средства ги вложува во ликвидни хартии од вредност и депозити каде договорената страна има висок кредитен рејтинг. Раководството е задолжено за редовно следење на изложеноста и превземање на корективни мерки заради усогласување на Друштвото со утврдените лимити.

Со оглед на квалитетот на пласираните средства раководството на Друштвото не очекува некои од договорените страни да не ги исполнат обврските.

На денот на известување, 31 Декември 2016 година, концентрацијата на кредитниот ризик е претставена преку депозити во Комерцијална Банка АД Скопје, во вкупен износ од 27.750 илјади денари со рок на доспевање до една и до две години (31 декември 2015: 18.200 илјади денари со рок на доспевање до една година).

Друштвото има средства за тргување што со состојба на 31 декември 2016 година се состојат од сопственички хартии од вредност - акции во домашни трговски друштва кои котираат на берза и удели издадени од домашни отворени инвестициски фондови.

Максималната изложеност на кредитен ризик од портфолиото чувано за тргување на денот на известување изнесува: акции на износ од 1.109 илјади денари (31 декември 2015 - 90 илјади денари) и удели во паричен фонд на износ од 2.498 илјади денари (31 декември 2015 - 2.187 илјади денари).



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

За периодот кој завршува на 31 Декември 2016 година

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)****3.5. Управување со капиталот**

При управување на сопствениот капитал, Друштвото се придржува кон следните цели:

- Придржување кон условите во врска со капиталот поставени од страна на регулаторот,
- Заштита на способноста на Друштвото да продолжи со своето деловно работење во континуитет, и
- Одржување на цврста капитална база за поддршка на развојот на своите деловни активности.

*Усогласеност со законска регулатива*

- 1) Согласно член 5, ставови 1 и 2 од Законот за инвестициски фондови, најмалиот номинален износ на основната главнина потребен за основање на Друштво за управување со фондови изнесува денарска противвредност на ЕУР 125.000 на денот на основањето. Во случај кога вредноста на имотот на инвестицискиот фонд (односно фондовите со кои управува Друштвото за управување) го надмине износот од ЕУР 100.000.000, главнината на Друштвото треба да се зголеми за најмалку 0,02% од износот за кој вредноста на имотот на инвестицискиот фонд го надминува утврдениот граничен износ, но најмногу до ЕУР 10.000.000.

Со состојба на 31 декември 2016 година Друштвото е усогласено со горенаведениот член од домашната законска регулатива.

- 2) Согласно член 5, став 3 од Законот за инвестициски фондови, како и согласно Правилникот за утврдување на структурата, пресметката и начинот на одржување на средствата на минималната основна главнина на Друштвото за управување со инвестициски фондови, Друштвото за управување мора да одржува минимална главнина во износ од една четвртина од неговите предвидени годишни фиксни трошоци наведени во Извештајот за сеопфатна добивка за претходната година.

Со состојба на 31 декември 2016 година Друштвото е усогласено со горенаведениот член од домашната законска регулатива.

**3.6. Проценки на објективната вредност**

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на Раководството, зависно од видот на средството или обврската.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

За периодот кој завршува на 31 Декември 2016 година

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)****3.6.1. Финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност**

Друштвото ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа врз основа на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

*Ниво 1:* котирали цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;

*Ниво 2:* останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и

*Ниво 3:* влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Со состојба на 31 Декември 2016 година финансиските средства во ниво 1 се состојат од хартии од вредност кои се котирали на Македонската Берза на износ од 1.109 илјади денари (31 декември 2015- 90 илјади денари), а финансиските средства во ниво 2 се состојат од удели издадени од домашен отворен инвестициски паричен фонд на износ од 2.498 илјади денари (31 декември 2015 - 2.187 илјади денари). Евидентирани се по нивната објективна вредност врз основа на нивната пазарна цена на датумот на Извештајот за финансиската состојба.

**3.6.1. Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност**

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

|   | Евидентирана вредност |               | Објективна вредност |               |
|---|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|
|   | 2016                  | 2015          | 2016                | 2015          |
| <b>Средства</b>                           |                       |               |                     |               |
| Парични средства и парични еквиваленти    | 43                    | 16            | 43                  | 16            |
| Вложување во депозити                     | 27.750                | 18.200        | 27.750              | 18.200        |
| Останати побарувања                       | 2.329                 | 1.718         | 2.329               | 1.718         |
| <b>Вкупни средства</b>                    | <b>30.122</b>         | <b>19.934</b> | <b>30.122</b>       | <b>19.934</b> |
| <b>Обврски</b>                            |                       |               |                     |               |
| Обврски кон добавувачи и останати обврски | 511                   | 88            | 511                 | 88            |
| <b>Вкупни обврски</b>                     | <b>511</b>            | <b>88</b>     | <b>511</b>          | <b>88</b>     |

***Кредити и побарувања***

Кредитите и побарувањата кои се состојат од вложувања во депозити и останати побарувања се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност поради краткорочниот период на доспевање.

***Обврски за кредити и останати обврски***

Објективната вредност на обврски за кредити и останатите обврски се смета за приближна на нивната евидентирана вредност поради краткорочниот период на доспевање.

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 31 Декември 2016 година

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

## 4. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ, НЕТО

|                   | <u>2016</u>       | <u>2015</u>       |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Приходи од камати | 439               | 252               |
| Расходи од камати | -                 | -                 |
| <b>Вкупно</b>     | <b><u>439</u></b> | <b><u>252</u></b> |

## 5. ПРИХОДИ ОД ПРОВИЗИИ И НАДОМЕСТИ, НЕТО

|  | <u>2016</u>          | <u>2015</u>          |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Приходи од провизии и надомести</b>                 |                      |                      |
| Управувачка провизија                                  | 21.040               | 18.254               |
| Влезна провизија                                       | 206                  | 120                  |
| Излезна провизија                                      | 36                   | 148                  |
|  | <u>21.282</u>        | <u>18.522</u>        |
| <b>Расходи од провизии и надомести</b>                 |                      |                      |
| Провизија од Централен Депозитар за хартии од вредност | (25)                 | (23)                 |
| Банкарска провизија                                    | (29)                 | (27)                 |
| Останато   | (39)                 | (48)                 |
|  | <u>(93)</u>          | <u>(98)</u>          |
| <b>Вкупно</b>  | <b><u>21.189</u></b> | <b><u>18.424</u></b> |

## 6. ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ТРГУВАЊЕ, НЕТО

|  | <u>2016</u>       | <u>2015</u>       |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Приходи од хартии од вредност кои се чуваат за тргување</b> |                   |                   |
| Нереализирани добивки  | 297               | 63                |
| Реализирани капитални добивки                                  | 24                | 394               |
| Приходи од дивиденди   | 50                | 101               |
|  | <u>371</u>        | <u>558</u>        |
| <b>Расходи од хартии од вредност кои се чуваат за тргување</b> |                   |                   |
| Нереализирани загуби   | (112)             | (69)              |
| Реализирани загуби   | (43)              | -                 |
|  | <u>(155)</u>      | <u>(69)</u>       |
| <b>Вкупно</b>  | <b><u>216</u></b> | <b><u>489</u></b> |

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 31 Декември 2016 година

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

## 7. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

|                               | <u>2016</u>         | <u>2015</u>         |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Бруто Плати                   | 5.613               | 5.224               |
| Останати трошоци за вработени | <u>147</u>          | <u>162</u>          |
| <b>Вкупно</b>                 | <b><u>5.760</u></b> | <b><u>5.386</u></b> |

## 8. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ

|  | <u>2016</u>         | <u>2015</u>         |
|--|---------------------|---------------------|
| Трошоци за одржување                           | 697                 | 694                 |
| Телекомуникациски трошоци                      | 157                 | 166                 |
| Потрошени материјали и гориво                  | 54                  | 64                  |
| Трошоци за маркетинг, реклама и репрезентација | 60                  | 97                  |
| Останати трошоци од дејноста                   | <u>395</u>          | <u>347</u>          |
| <b>Вкупно</b>                                  | <b><u>1.363</u></b> | <b><u>1.368</u></b> |

## 9. ДАНОК НА ДОБИВКА

Усогласувања на данок на добивка и добивка пред оданочување помножена со пропишана стапка на данок на добивка

|  | <u>2016</u>         | <u>2015</u>         |
|--|---------------------|---------------------|
| 1 Добивка/(Загуба) пред оданочување        | <u>13.431</u>       | <u>11.178</u>       |
| 2 Непризнаени расходи                      | 61                  | 51                  |
| 3 Оданочиви приходи од поврзани субјекти   | -                   | -                   |
| 4 Незатворени салда на побарувања по заеми | -                   | -                   |
| 5 Даночна основа (1+2+3+4)                 | <u>13.492</u>       | <u>11.229</u>       |
| 6 Намалување на даночна основа             | 50                  | 101                 |
| 7 Даночна основа по намалување (5-6)       | <u>13.442</u>       | <u>11.128</u>       |
| 8 Пресметан данок на добивка (7 x 10%)     | <u>1.344</u>        | <u>1.113</u>        |
| 9 Намалување на пресметан данок на добивка | -                   | -                   |
| <b>Данок на добивка по намалување</b>      | <b><u>1.344</u></b> | <b><u>1.113</u></b> |
| <i>Ефективна даночна стапка</i>            | <u>10,00%</u>       | <u>9.95%</u>        |

Друштвото нема направено резервирање на одложени даночни средства во овие финансиски извештаи, бидејќи Друштвото не може со разумна сигурност да го одреди нивото на даночното средство кое би се искористило во иднина.

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 31 Декември 2016 година

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

## 10. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

|                                   | <u>2016</u>      | <u>2015</u>      |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Парични средства во домашни банки | 40               | 15               |
| Парични средства во благајна      | <u>3</u>         | <u>1</u>         |
| <b>Салдо на</b>                   | <b><u>43</u></b> | <b><u>16</u></b> |

## 11. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ТРГУВАЊЕ

|   | <u>2016</u>         | <u>2015</u>         |
|---|---------------------|---------------------|
| Сопственички хартии од вредност издадени од финансиски субјекти   |                     |                     |
| Удели   | 2.498               | 2.187               |
|   | <u>2.498</u>        | <u>2.187</u>        |
| Сопственички хартии од вредност издадени од нефинансиски субјекти |                     |                     |
| Акции   | 1.109               | 90                  |
|   | <u>1.109</u>        | <u>90</u>           |
| <b>Салдо на</b>   | <b><u>3.607</u></b> | <b><u>2.277</u></b> |
| Котирани  | <u>1.109</u>        | <u>90</u>           |

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 31 Декември 2016 година

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

## 12. ВЛОЖУВАЊЕ ВО ДЕПОЗИТИ

|   | 2016          | 2015          |
|---|---------------|---------------|
| Комерцијална Банка АД Скопје-доспева на 03 март 2017      | 5.000         | 5.000         |
| Комерцијална Банка АД Скопје-доспева на 02 септември 2016 | -             | 900           |
| Комерцијална Банка АД Скопје-доспева на 10 март 2017      | 800           | 800           |
| Комерцијална Банка АД Скопје-доспева на 02 септември 2016 | -             | 600           |
| Комерцијална Банка АД Скопје-доспева на 09 декември 2016  | -             | 500           |
| Комерцијална Банка АД Скопје-доспева на 07 октомври 2016  | -             | 400           |
| Комерцијална Банка АД Скопје-доспева на 05 јануари 2017   | 1.000         | 1.000         |
| Комерцијална Банка АД Скопје-доспева на 03 февруари 2017  | 1.800         | 800           |
| Комерцијална Банка АД Скопје-доспева на 09 јуни 2017      | 900           | 900           |
| Комерцијална Банка АД Скопје-доспева на 01 јули 2016      | -             | 900           |
| Комерцијална Банка АД Скопје-доспева на 05 август 2016    | -             | 500           |
| Комерцијална Банка АД Скопје-доспева на 02 септември 2016 | -             | 900           |
| Комерцијална Банка АД Скопје-доспева на 30 септември 2016 | -             | 1.000         |
| Комерцијална Банка АД Скопје-доспева на 04 ноември 2016   | -             | 2.000         |
| Комерцијална Банка АД Скопје-доспева на 02 декември 2016  | -             | 2.000         |
| Комерцијална Банка АД Скопје-доспева на 05 јануари 2017   | 650           | -             |
| Комерцијална Банка АД Скопје-доспева на 05 мај 2017       | 1.000         | -             |
| Комерцијална Банка АД Скопје-доспева на 16 мај 2017       | 500           | -             |
| Комерцијална Банка АД Скопје-доспева на 07 јуни 2017      | 1.500         | -             |
| Комерцијална Банка АД Скопје-доспева на 29 јуни 2018      | 900           | -             |
| Комерцијална Банка АД Скопје-доспева на 6 јули 2018       | 1.000         | -             |
| Комерцијална Банка АД Скопје-доспева на 3 август 2018     | 1.600         | -             |
| Комерцијална Банка АД Скопје-доспева на 31 август 2018    | 3.350         | -             |
| Комерцијална Банка АД Скопје-доспева на 28 септември 2018 | 1.000         | -             |
| Комерцијална Банка АД Скопје-доспева на 5 октомври 2018   | 1.050         | -             |
| Комерцијална Банка АД Скопје-доспева на 2 ноември 2018    | 2.600         | -             |
| Комерцијална Банка АД Скопје-доспева на 30 ноември 2018   | 3.100         | -             |
| <b>Вкупно вложени депозити</b>                            | <b>27.750</b> | <b>18.200</b> |

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

За периодот кој завршува на 31 Декември 2016 година

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Орочените средства доспеваат во рок од 12 и од 24 месеци од датумот на известување и носат камата по стапка од:

-1,8% за на годишно ниво, за орочените средства на 12 месеци (2015: 1,8% на годишно ниво, односно во ранг до 2,7% пред промена на каматните стапки во текот на 2015 година).

-2,4% за на годишно ниво, за орочените средства на 24 месеци (2015: нема).

**13. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

|   | Софтвер и<br>лиценци | Аванс за<br>софтвер | Вкупно |
|---|----------------------|---------------------|--------|
| Набавна вредност на 01.01.2015            | 2.369                | -                   | 2.369  |
| Набавки                                   | 301                  | -                   | 301    |
| Состојба на 31.12.2015                    | 2.670                | -                   | 2.670  |
| Набавки                                   | 58                   | 63                  | 121    |
| Состојба на 31.12.2016                    | 2.728                | 63                  | 2.791  |
| Акумулирана амортизација<br>на 01.01.2015 | 2.369                | -                   | 2.369  |
| Амортизација за периодот                  | 31                   | -                   | 31     |
| Состојба на 31.12.2015                    | 2.400                | -                   | 2.400  |
| Амортизација за периодот                  | 66                   | -                   | 66     |
| Состојба на 31.12.2016                    | 2.466                | -                   | 2.466  |
| Нето сегашна вредност на:                 |                      |                     |        |
| - 31 Декември 2015                        | 270                  | -                   | 270    |
| - 31 Декември 2016                        | 262                  | 63                  | 325    |

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 31 Декември 2016 година

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

## 14. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА

|  | Опрема | Вложувања во туѓи објекти | Вкупно |
|--|--------|---------------------------|--------|
| Набавна вредност на 01.01.2015         | 2.096  | 1.093                     | 3.189  |
| Набавки                                | 145    | -                         | 145    |
| Состојба на 31.12.2015                 | 2.241  | 1.093                     | 3.334  |
| Набавки                                | 84     | -                         | 84     |
| Состојба на 31.12.2016                 | 2.325  | 1.093                     | 3.4182 |
| Акумулирана амортизација на 01.01.2015 | 2.065  | 1.093                     | 3.158  |
| Амортизација за периодот               | 30     | -                         | 30     |
| Состојба на 31.12.2015                 | 2.095  | 1.093                     | 3.188  |
| Амортизација за периодот               | 52     | -                         | 52     |
| Состојба на 31.12.2016                 | 2.147  | 1.093                     | 3.240  |
| Нето сегашна вредност на:              |        |                           |        |
| - 31 Декември 2015                     | 146    | -                         | 146    |
| - 31 Декември 2016                     | 178    | -                         | 178    |

Во текот на 2013 година, Друштвото има добиено донација во вид на лап топ компјутер од Македонски Телеком АД, Скопје во износ од 14 илјади денари. Со состојба на 31 декември 2016 година, средствата имаат нето евидентирана вредност од 1 илјади денари (2015: 5 илјади денари) (Белешка 16).

Со состојба на 31 декември 2016 и 2015 година на опремата во сопственост на Друштвото нема воспоставено заложно право.



## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 31 Декември 2016 година

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

## 15. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

|  | <u>2016</u>         | <u>2015</u>         |
|--|---------------------|---------------------|
| Побарувања од отворените инвестициски фондови            | 2.138               | 1.682               |
| Побарувања за камати од орочени депозити                 | 50                  | 27                  |
| Побарувања од вработени                                  | 10                  | 9                   |
| Побарувања за дадени аванси за набавка на стоки и услуги | 5                   | 4                   |
| Однапред платени трошоци                                 | 126                 | 13                  |
| <b>Салдо на</b>  | <b><u>2.329</u></b> | <b><u>1.735</u></b> |

## 16. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

|  | <u>2016</u>       | <u>2015</u>         |
|--|-------------------|---------------------|
| Обврски спрема добавувачи                            | 75                | 88                  |
| Обврски за данок на добивка                          | 395               | 898                 |
| Обврски за ДДВ                                       | 20                | 21                  |
| Обврски за интерна ревизија извршена од физички лица | 8                 | -                   |
| Обврски спрема Одбор на директори                    | 6                 | -                   |
| Пресметани а неплатени услуги во пресметковен период | 6                 | -                   |
| Одложени приходи од донации (Белешка 14)             | 1                 | 5                   |
| <b>Салдо на</b>                                      | <b><u>511</u></b> | <b><u>1.010</u></b> |

## 17. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

Со состојба на 31 Декември 2016 година, акционерскиот капитал на Друштвото изнесува 42.895 илјади денари (31 декември 2015: 42.895 илјади денари), односно Евра 700.000 (2014: Евра 700.000) кои се целосно уплатени.

Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За периодот кој завршува на 31 Декември 2016 година

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

## 17. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ (Продолжува)

Структурата на акционерскиот капитал со состојба на 31 Декември 2016 и 31 Декември 2015 година е како што следи:

| Акционер                      | Број на акции | Номинална вредност по акција во ЕУР | Вредност во ЕУР | Учество во %   |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| Комерцијална Банка АД, Скопје | 450           | 1.000                               | 450.000         | 64,29 %        |
| Публикум Холдинг доо, Љубљана | 99            | 1.000                               | 99.000          | 14,14 %        |
| Пом-Инвест дд, Марибор        | 99            | 1.000                               | 99.000          | 14,14 %        |
| Форлекс СРЛ, Триесте          | 52            | 1.000                               | 52.000          | 7,43 %         |
| <b>Вкупно</b>                 | <b>700</b>    |                                     | <b>700.000</b>  | <b>100,00%</b> |

## 18. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Како поврзани страни на Друштвото согласно барањата за обелоденување се сметаат неговите основачи како и членовите на клучниот раководен кадар.

*Трансакции со основачите на Друштвото:*

|  | 2016          | 2015          |
|--|---------------|---------------|
| <b>Побарувања и обврски</b>            |               |               |
| Обврски кон Банката                    | (1)           | -             |
| Орочени депозити                       | 27.750        | 18.200        |
| Парични средства и парични еквиваленти | 39            | 14            |
| Побарувања за камати                   | 50            | 27            |
| <b>Состојба на 31 декември</b>         | <b>27.838</b> | <b>18.241</b> |
|  | <b>2016</b>   | <b>2015</b>   |
| <b>Приходи и расходи</b>               |               |               |
| Приходи од камата                      | 439           | 253           |
| Приходи од дивиденди                   | 50            | -             |
| Реализирани капитални добивки          | -             | 74            |
| Реализирани капитални загуби           | (43)          | -             |
| Трошоци за оперативен наем             | (1.173)       | (1.175)       |
| Расходи од провизии и надомести        | (28)          | (27)          |
| Негативни курсни разлики               | (2)           | (2)           |
| Брокерски провизии                     | (2)           | (3)           |
| Останати трошоци                       | (10)          | (11)          |
| <b>Вкупно нето расходи</b>             | <b>(769)</b>  | <b>(891)</b>  |

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

За периодот кој завршува на 31 Декември 2015 година

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**18. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ (Продолжува)***Трансакции со клучниот раководен кадар на Друштвото:*

|  | <u>2016</u>    | <u>2015</u>    |
|--|----------------|----------------|
| <b>Расходи</b>                                       |                |                |
| Краткорочни трошоци за вработените                   | (3.898)        | (3.487)        |
| Останати надоместоци и дневници за службени патувања | (35)           | (30)           |
| Бруто надоместок за независен член на ОД             | (80)           | (80)           |
| <b>Вкупно нето расходи</b>                           | <u>(4.013)</u> | <u>(3.597)</u> |
| <b>Побарувања и обврски</b>                          | <b>2016</b>    | <b>2015</b>    |
| Обврски за Бруто надоместок за независен член на ОД  | (6)            | -              |
| <b>Состојба на 31 декември</b>                       | <u>(6)</u>     | <u>-</u>       |

**19. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ***Судски спорови*

Со состојба на 31 Декември 2016 година не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови и евентуални побарувања против Друштвото кои би можеле да се појават во иднина.

*Даночен ризик*

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на Раководството на Друштвото на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

*Капитални обврски*

Не се евидентирани капитални обврски на денот на Извештајот за финансиската состојба кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

**20. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ**

Не постојат останати материјални последователни настани, кои би имале влијание врз разбирањето на финансиските извештаи на Друштвото.